

Врз основа на член 50, став 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр 5/02) Градоначалникот на општина Охрид објавува

## **КОНКУРС**

### **за доделување стипендии на ученици од општинските основни и средни училишта на подрачјето на Општина Охрид за учебната 2020/2021 година**

Општина Охрид за учебната 2020/2021 година ќе додели ученички стипендии и тоа:

- стипендии за талентирани ученици од VII, VIII и IX одделение од општинските основни училишта на подрачјето на општина Охрид;
- стипендии за ученици кои живеат во потешки социјални услови – (ученици кои потекнуваат од семејства каде има невработени родители, самохран родител – старател, од семејства кои остваруваат ниски месечни примања или пак се социјални случаи – приматели на еднократна или постојана парична помош) од VI, VII, VIII и IX одделение (предметна настава) од општинските основни училишта на подрачјето на општина Охрид;
- стипендии за талентирани ученици од I, II, III и IV година во општинските средни училишта, на подрачјето на општина Охрид и
- стипендии за ученици кои живеат во потешки материјални услови, од I, II, III и IV година во општинските средни училишта на подрачјето на општина Охрид.
- посебни стипендии за ученици кои постигнале врвни резултати во областа на: спортот, шахот, литературната, музичката, ликовната уметност и др. вештини.

#### **I. Услови за доделување стипендии**

**А) Право на стипендија за талентирани ученици и стипендија за посебни остварувања** имаат кандидатите кои учат во општинските основни и средни училишта на подрачјето на општина Охрид и ученици жители на општина Охрид кои учат во друга општина во јавно средно училиште кое не е застапено во општина Охрид, а ги исполнуваат следниве услови:

1. да се жители на општина Охрид;
2. да се редовни ученици;

3. да освоиле награди за поединечно освоено I, II или III место на државен или меѓународен натпревар во областа на науката (за талентирани ученици) за учебната 2019/2020 година, односно постигнале врвни резултати во областа на спортот, шахот, литературната, музичката, ликовната уметност и др. вештини (за посебните стипендии) во учебната 2019/2020 година;
4. да оствариле континуиран одличен успех во текот на школувањето од VI до IX одделение (предметна настава) за основците и од I до IV година за средношколците;
5. да не се корисници на стипендија или кредит од други институции или фирми.

**Б) Право на стипендија за ученици кои живеат во потешки социјални услови** имаат кандидатите кои учат во општинските основни и средни училишта на подрачјето на општина Охрид и ученици жители на општина Охрид кои учат во друга општина во јавно средно училиште кое не е застапено во општина Охрид, а ги исполнуваат следниве услови:

1. да се жители на општина Охрид;
2. да се редовни ученици;
3. да имаат континуирано примерно поведење;
4. да живеат во потешки социјални услови (со вкупни примања во семејството до 33.000,00 денари) - (ученици кои потекнуваат од семејства каде има невработени родители, самохран родител-старател, од семејства кои остваруваат ниски месечни примања или пак се социјални случаи – приматели на еднократна или постојана парична помош).

### **Начин на пријавување**

Учениците кои се пријавуваат по конкурсот, треба да го пополнат потребниот образец за **пријава** поставен на интернет страната [www.ohrid.gov.mk](http://www.ohrid.gov.mk) или да го подигнат во Пријавницата од Општина Охрид.

**Со Пријавата потребно е да ги достават следните документи:**

- Извод на родени на ученикот (копија);
- Копија од трансакциска сметка на ученикот (доколку има) или на еден од родителите;
- Потврда за редовно запишана учебна година; (оригинал)
- Копија од свидетелства за остварен успех за изминатите години;
- Копии од дипломи за освоени награди, признанија и трофеи во изминатата 2019/2020 година (за талентирани и посебни стипендии);
- Потврда за висината на примањата на сите членови на семејството на ученикот, издадена од УЈП (за социјални категории);
- Копија од извод на умрени за ученици од самохран родител, Копија од Решение од Суд за развод на брак за ученик од самохран родител (за социјални категории);
- Копија од потврда дека семејството е корисник на социјална помош (за социјални категории);

- изјава потпишана од родител/старател дека доставените документи се вистинити и дека ученикот не е корисник на друга стипендија или кредит од друга институција или фирма. Изјавата е објавена на интернет страната [www.ohrid.gov.mk](http://www.ohrid.gov.mk) или може да се подигне во Пријавницата во Општина Охрид.

## **II. Висината на стипендијата**

Висината на стипендијата ќе изнесува 1500,00 денари месечно за 9 (девет) месеци во текот на учебната 2020/2021 година.

## **Рок на пријавување**

Потребните документи, учениците треба да ги достават најдоцна до 21.11.2020 год., на адреса: Општина Охрид ул., Димитар Влахов“ бр. 57 – Охрид, во затворен плик со назнака „За Комисијата за спроведување на Конкурсот за доделување ученички стипендии“.

**За дополнителни информации може да се обратите на тел. 046 262 492 лок.199.**

Документите на кандидатите кои се некомплетни и ненавремено доставени нема да бидат разгледувани.

Општина Охрид  
Градоначалник  
Д-р Константин Георгиески

## П Р И Ј А В А

Се пријавувам да бидам корисник на ученичка стипендија од Општина Охрид за учебната 2020/2021 година. Сметам дека ги исполнувам условите предвидени од страна на Комисијата и аргументирано ги доставувам сите потребни документи.

1. Презиме, татково име, име

\_\_\_\_\_

2. Ден, месец и година на раѓање \_\_\_\_\_

3. Место на раѓање, \_\_\_\_\_ општина \_\_\_\_\_

4. Постојано место на живеење:

Место \_\_\_\_\_

Улица и број \_\_\_\_\_

тел. бр. \_\_\_\_\_

општина \_\_\_\_\_

5. Вид стипендија за која се аплицира (да се заокружи)

- за талентирани ученици
- за ученици кои живеат во потешки социјални услови
- за посебни стипендии

Охрид

\_\_\_\_\_ 2020 год.

Подносител на пријавата

\_\_\_\_\_

## Изјава за лични податоци

Лицето \_\_\_\_\_ родител-старател на ученикот \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ како субјект на лични податоци дава **СОГЛАСНОСТ** за обработка на личните податоци потребни при пријавување на конкурс за доделување на ученичка стипендија.

Изјавил родител – старател

\_\_\_\_\_

## ИЗЈАВА

(ја пополнува родител – старател)

Јас, \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_,  
(име и презиме на родител-старател)

со постојано место на живеење на ул. \_\_\_\_\_

бр. \_\_\_\_\_, ЕМБГ \_\_\_\_\_ и број на л.к. \_\_\_\_\_

издадена \_\_\_\_\_ година во \_\_\_\_\_, изјавувам под морална, материјална и кривична одговорност дека податоците прикажани во пријавата и приложената документација од мојата ќерка - син

\_\_\_\_\_, ученик-чка во  
(име и презиме)

\_\_\_\_\_, општина Охрид,  
(назив на училиштето)

која се бараше согласно Конкурсот за доделување ученички стипендии за учебната 2020/2021 година, се идентични и вистинити .

Под морална, материјална и кривична одговорност изјавувам дека мојата ќерка-син не е корисник на стипендија од други институции или фирми.

На \_\_\_\_\_ 2020 год.

Изјавил

\_\_\_\_\_